

СЕ ОДРЖА ШЕСТОТО СОБРАНИЕ НА СИНДИКАТОТ НА УПОЗ

ИЗБРАН НОВ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СИНДИКАТОТ НА УПОЗ

На 21 декември 2010 година во Скопје се одржа Шесттиото собрание на Синдикалното на работниците од управата, правосудните органи и здруженијата на граѓани на РМ. Делегатиите на Собранието ги разгледаа и усвоија Извештајот за работа во изминатиот петгодишен период (декември 2005 - декември 2010), Програмата за активностите во наредниот период и Статутот. По разрешувањето на досегашните органи на Синдикалното беа избрани нови и тоа: Надзорен одбор и претседател на Синдикалното на УПОЗ. За Претседател беше избран Пецо Грујовски, досегашен Генерален секретар на Синдикалното на УПОЗ.

Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженијата на граѓани на РМ (Синдикат на УПОЗ) на 21 декември 2010 година го одржа Шесттото собрание како највисок собор на Синдикатот во период од пет години. Собранието се одржа во Скопје, во зградата на Сојузот на синдикатите на Македонија и на него беа присутни 60 делегати, како и гости од сродните синдикати, членови, претседатели на синдикалните организации и соработници на Синдикатот на УПОЗ. Претставниците од синдикатите од странство се обратија до присутните делегати и гости на собранието со приодни зборови истакнувајќи ја притоа долгогодишната соработка, придонесот на долгогодишниот претседател Ванчо Муратовски во изминатите години. Во преполната сала на Синдикатот, во прекрасен амбиент, со огромно присуство на делегати и гости, Собранието го отвори Претседателот Ванчо Муратовски. На почетокот беше усвоен Деловникот за работа на Собранието и беше избрано работно претседателство во состав од 5 члена и тоа Ванчо Муратовски, Илија Ивановски, Фросина Мишева, Насуф Камели и Верица Тасева. Претседавач на Шесттото Собрание на Синдикатот на УПОЗ беше Илија Ивановски од Фондот за ПИОМ. По усвоениот дневен ред беа избрани работни тела на Собранието (Секретаријат, Верификациона, Кандидациона и Изборна комисија).



ПЕЦО ГРУЈОВСКИ НОВ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СИНДИКАТОТ НА УПОЗ

Пецо Грујовски е роден на 20.08.1952 година. Завршил Правен факултет. Како студент работел во весникот „Студентски збор“, а подоцна се вработува во весникот „Млад Борец“ каде бил директор и главен и одговорен уредник. Во Сојузот на синдикатите на Македонија е од 1987 година и е именуван за секретар на Службата за информирање. Во април 2000 година е именуван за секретар, а потоа и за Генерален



секретар на Синдикатот на УПОЗ. Од 2005 до 2009 ја извршуваше и функцијата потпарол на Сојузот на синдикатите на Македонија.

Досегашниот претседател Ванчо Муратовски како долгогодишен претседател на овој Синдикат беше избран за почесен претседател на Синдикатот на УПОЗ.

Претседателот на Синдикатот на УПОЗ, Ванчо Муратовски поднесе реферат во кој се осврна за сите позначајни резултати во изминатиот петгодишен период.

Тој истакна дека Синдикатот на УПОЗ е самостојна, демократска и непартиска организација и истата ја сочинуваат доблесни членови, кои заеднички се справуваат со проблемите. Основните насоки на дејствување во изминатите години а и натаму беа и сеуште се насочени кон остварување на економските и социјалните права, правата кои произлегуваат од колективните договори, платите, надоместоците како и правната заштита. Исто така, тој истакна дека можеме да бидеме релативно задоволни од организациската поставеност иако треба да се потрудиме да биде уште подобра, за да направиме помоќна, поефикасна и помногубројна организација.

За членови на Изборната комисија, Работното претседателство ги предложи: Илија Трпевски од УЈП (известител), Борче Мирчевски од Основен суд-Охрид (член) и Петре Неделковски од Апелационен суд - Скопје (член).

Претседателот на Верификационата комисија Илијана Атанасовска-Исајлоска поднесе Извештај за присуството на делегатите, при што констатира дека на Собранието присуствуваа 60 делегати. Со тоа беше констатирано дека согласно

член 5 од Деловникот за работа на Собранието присуствуваат повеќе од 51% од делегатите и со тоа Собранието може да работи и полноважно да донесува одлуки.

На Собранието се расправаше за Извештајот за активностите на Синдикатот на УПОЗ во периодот меѓу V-то и VI-то Собрание, за Програмските активности на Синдикатот на УПОЗ за наредниот период како и за Статутот на Синдикатот на УПОЗ. Сите овие документи како што истакнаа делегатите се од голема важност за работата на Синдикатот и беа едногласно усвоени по завршување на расправата по истите.

По усвојувањето на документите, заради изминување на мандатот, беа решени членовите на Претседателството, Надзорниот одбор и претседателот. Со тоа се создадоа услови за избор на нови органи. Најпрво беше верификувана листата на членовите на Надзорниот одбор и нивните заменици. Известителот на Кандидационата комисија Радмила Бојковска по спроведената постапка му предложи на Собранието да ги прифати предлог-листите и да се изјасни со гласање и тоа за: Предлог-листата за членови на Претседателство на Синдикат на УПОЗ (која беше верификувана на првата седница на Претседателството на Синдикатот на УПОЗ) Предлог-листата на членовите за Надзорниот одбор и Предлог-листата за

кандидат за претседател на Синдикатот на УПОЗ.

За членови на Надзорен одбор беа избрани: Зорица Илиќ од Министерство за правда, Билјана Стаматова од Министерство за финансии и Димитар Гакев од Министерство за транспорт и врски-Скопје.

На Собранието со јавно гласање беа избрани и членовите на Советот на ССМ од Синдикатот на УПОЗ и тоа: Илија Ивановски од Фондот за ПИОМ, Јане Петрески од Министерство за труд и социјална политика, Слободан Николовски од Локална самоуправа, Панче Димов од Управата за јавни приходи и Горанчо Чолаков од правосудните органи.

Делегатите врз основа на Извештајот на Кандидационата комисија го верификуваа мандатот на организациите кои ќе имаат членови на Претседателството и кое ќе се конституира на првата седница. Исто така, врз основа на овој Извештај како и фактот дека над 80% од синдикалните организации предложија само еден кандидат, како предлог и единствен кандидат, Пецо Грујовски беше избран за нов претседател на Синдикатот на УПОЗ. Тој беше досегашен Генерален секретар на Синдикатот на УПОЗ кој оваа функција ја извршуваше во два мандата во изминативе 10 години.



ГОСТИТЕ ОД СРОДНИТЕ СИНДИКАТИТЕ СО КОИ СОРАБОТУВА СИНДИКАТОТ НА УПОЗ ИЗРАЗИЈА БЛАГОДАРНОСТ ЗА ПОКАНАТА

* * *

Претседателот на Синдикатот на државните и локалните службеници на Хрватска, Борис Плеша упати поздрав до сите гости на Собранието и изрази благодарност за поканата. Исто така истакна дека постои одлична соработка помеѓу овие два Синдикати повеќе години и се надева дека истата ќе продолжи.

* * *

Генералниот секретар на Сојузот на Синдикати од Црна Гора во своето обраќање истакна дека е потребно поголемо мобилизирање на Синдикатите на Балканот и Европа во заштитата на правата

на работниците кои секојдневно се рушат и намалуваат во квалитет и квантитет.

* * *

Претседателката на Синдикатот за здравство од Србија, Бранка Планчак во својот поздравен говор ја истакна својата благодарност за долгогодишната соработка со Синдикатот на УПОЗ и претседателот Муратовски и се заблагодари за неговата помош во органите и телата во ЕПСУ и ПСИ.

* * *

Секретарот на Централна Европа од ПСИ и ЕПСУ, Јозеф Крајбих поз-



дравувајќи ги гостите на Конгресот го истакна значењето на ЕПСУ и ПСИ како и придонесот на Претседателот Ванчо Муратовски во изминатите години, а особено по-

следните неколку години како Претседател на Суб-регионот од Централна Европа и член на Извршните комитети на ЕПСУ и ПСИ.

ДЕЛЕГАТИ НА VI-то СОБРАНИЕ

Илија Ивановски, Фонд за ПИОМ-Крушево,
Јосиф Атанасовски, Локална самоуправа - Битола,
Славчо Ѓорѓиевски, Управа за водење на матични книги - Битола,
Горан Тасевски, Основен суд - Велес,
Боро Варошлија, Фонд за ПИОМ - Скопје,
Славе Димов, Министерство за правда- Под. Одд.- Пробиштип,
Јасмина Ичева, Локална самоуправа - Гевгелија,
Илија Трпевски, Управа за јавни приходи -Дан. одд. - Гостивар,
Снежана Трајковска, Локална самоуправа - Делчево,
Трајанка Бошева, Основен суд - Кавадарци,
Мирослава Гиговска, АKN - Скопје, Карпош,
Силвана Стефковска, УХМР - Скопје, Карпош,
Горан Ѓорѓиев, Воено-медицински центар, Скопје, Карпош,
Ленче Андријевска, Министерство за економија-Скопје,
Живка Шонтевска, Основен суд-Струмица,
Митко Каранфиловски, Локална самоуправа- Крива Паланка,
Зоран Алексоски, Основен суд-Кичево,
Благоја Крстевски, МЗШВ - Прилеп,
Јанаки Меговски, Државен завод за статистика - Скопје,
Суат Ахмед, Локална самоуправа - Кочани,
Анѓелко Попески, Основен суд-Охрид,
Сашо Стојчевски, Фонд на ПИОМ-Подрачна единица - Прилеп,
Тони Јовески, Регионален синдикален совет -Прилеп,
Зорка Калеова, Основен суд - Радовиш,
Фросина Мишева, Локална самоуправа-Свети Николе,

Младен Колариќ, МЗШВ - Скопје,
Вангелица Чонева, Центар за вработување-Струмица,
Илијана Атанасовска - Исајлоска, ФЗО - Тетово,
Насуф Јусуфи, Основен суд-Тетово,
Васе Неданоски, УЈП Генерална дирекција-Скопје,
Слаѓана Ацевска, ОЈО - Скопје, Центар,
Марионка Лукиќ - Владимировска, Мин. за тр. и врски - Скопје,
Николина Коловска, Основен суд 1-Скопје,
Венера Андријевска, Стопанска комора-Скопје,
Агим Ибрахими, Основен суд 2-Скопје,
Петре Неделковски, Апелационен суд-Скопје,
Валентина Трајановска, Државен архив на РМ-Скопје,
Љупчо Атанасовски, Здружение на возачи-Скопје,
Звонко Миов, АKN-Штип,
Верица Тасева, Основен суд-Штип.

Членови кои по функција беа делегати како членови на Претседателството на Синдикатот на УПОЗ:

Ванчо Муратовски, Зоран Крстевски, Слободан Николовски,
Наум Бабука, Ицо Лазаревски, Зорица Илиќ, Горан Рајковски,
Дејан Стојковски, Златко Јовановски, Радмила Бојковска,
Игор Миќев, Љиљана Куковска, Соња Солевска,
Јане Петрески, Кристијан Смиковски, Билјана Стаматова,
Димитар Гаќев, Драган Јосевски, Горанчо Чолаков,
Борче Мирчевски, Тони Делев, Жанета Софревска - Киров,
Трајко Златков и Татјана Алексовска - Сапунџиоска.



ДНЕВЕН РЕД

1. Усвојување на Деловникот за работа на Собранието на Синдикатот на УПОЗ;
2. Избор на Работно претседателство и работни тела на Собранието:
 - Верификациона комисија;
 - Кандидациона комисија;
 - Изборна комисија;
 - Секретаријат;
 - Записничар и двајца оверувачи.
3. Реферат на претседателот на Синдикатот на УПОЗ, Ванчо Муратовски;

4. Извештај на Верификационата комисија;
5. Предлог-Извештај за активностите на Синдикатот на УПОЗ во периодот помеѓу V-то и VI-то Собрание;
6. Предлог-Програмски активности на Синдикатот на УПОЗ за претстојниот период;
7. Предлог-Статут на Синдикатот на УПОЗ
8. Разрешување на членовите на Претседателството, претседателот на Синдикатот на УПОЗ и Надзорниот одбор.

9. Извештај на Кандидационата комисија;
10. Верификација на мандатот на членовите на Претседателството
11. Избор на членови на Надзорниот одбор на Синдикатот;
12. Избор на членови на Совет на ССМ, од Синдикатот на УПОЗ;
13. Избор на претседател на Синдикатот на УПОЗ;

ИЗВЕШТАЈ

на Верификационата комисија на шестото собрание на Синдикатот на УПОЗ

Верификационата комисија на шестото собрание на Синдикатот на УПОЗ во состав: Илијана Атанасовска-Исајлоска-известител, Игор Микев и Татјана Алексковска-Сапунџиоска - членови, на Собранието му го поднесува следниов Извештај:

Согласно Одлуката за бројот и составот на делегати за шестото собрание на Синдикатот на УПОЗ, бројот на делегатите изнесува 64.

Бројот на делегати кои ги избираа синдикалните организации е 40 а делегати по функција се и 24-те досегашни членови на Претседателството на Синдикатот на УПОЗ.

Верификационата комисија откако ги преброи полномоштвата на делегатите констатира дека на Собранието присуствуваат 60 делегати.

Исто така, Верификационата комисија констатира, согласно член 5 од Деловникот за работа, дека на Собранието присуствуваат повеќе од 51 насто од делегатите и Собранието може да работи и полноважно да одлучува.

Верификационата комисија му предлага на Собранието да го усвои овој Извештај.

Скопје, 21.12.2010

ВЕРИФИКАЦИОНА КОМИСИЈА

Илијана Атанасовска-Исајлоска, известител

Игор Микев, член

Татјана Алексковска-Сапунџиоска, член

ИЗВЕШТАЈ

на Кандидационата комисија на шестото собрание на Синдикатот на УПОЗ

Кандидационата комисија во состав: Радмила Бојковска - известител, Драган Јосевски и Жанета Софревска-Киров - членови, согласно Деловникот за работа, изборните документи, Одлуката за избор на членови на Надзорниот одбор и нивни заменици, како и Одлуката за избор на претседател, изврши увид на документацијата.

По спроведената постапка, Кандидационата комисија му предлага на Собранието да ги прифати предлог-листите и да се изјасни со гласање по истите и тоа:

1. Предлог-листа за членови на Претседателството на Синдикатот на УПОЗ;

2. Предлог-листа за членови на Надзорниот одбор и нивни заменици;

3. Предлог-листа за претседател на Синдикатот на УПОЗ.

Согласно член 54 од Статутот и Одлуката за бројот и составот на Претседателството, Собранието треба да изврши верификација на избраните членови во синдикалните организации, за Претседателството на Синдикатот на УПОЗ.

Предлог-листата за членови на Надзорниот одбор ја утврди Претседателството на Синдикатот на УПОЗ на седницата одржана на 03.11.2010 година и Кандидационата комисија му предлага на Собранието да се изјасни по истата.

На истата седница Претседателството утврди дека како можен кандидат за претседател на Синдикатот на УПОЗ, сите синдикални организации кои се из-

јаснија, го предложија Пецо Грујовски. Предлог за друг кандидат немаше. Со тоа Пецо Грујовски доби апсолутна поддршка и Кандидационата комисија му предлага на Собранието да се изјасни по овој предлог.

Кандидационата комисија му предлага на Собранието да го усвои овој Извештај.

Скопје, 21.12.2010 година

КАНДИДАЦИОНА КОМИСИЈА

Радмила Бојковска, известител

Драган Јосевски, член

Жанета Софревска-Киров, член

РЕФЕРАТ

*на Ванчо Муратовски,
претседател на Синдикатот на работниците од
управата, правосудните органи и здруженијата
на граѓани на Република Македонија*

Почитувани колеги и
колешки, делегати и гости на
Шесттото собрание на Син-
дикатот на УПОЗ

Ве поздравувам и Ви
благодарам за присуството,
ова мое обраќање ќе го за-
почнам со одговор на праша-
њето Кои сме ние? – и на мое
огромно задоволство ќе обра-
зложам: Синдикатот на УПОЗ
е доброволна самостојна,
демократска, независна и
непартиска организација во
органите на државната уп-
рава, локалната самоуправа,
правосудните органи и здру-
женијата на граѓани и многу
важен сегмент од оваа држава.

А уште поважно е тоа
што истата ја сочинуваат
доблесни членови, работни-
ци кои се здружени во оваа
организација заради заста-
пување, претставување, уна-
предување и заштита на сво-
ите економски, социјални
поединечни и колективни
права и интереси.

Директно или инди-
ректно 20 години бев горд
затоа што стоев на челото на
оваа организација и се тру-
дев успешно да ги менаџи-
рам тековните проблеми.

Бевме успешни во ре-
шавањето на проблемите кои
беа предизвици за Синдика-
тот, како во изминатиот пе-
риод, така и сега, бидејќи сè
уште се бориме со сегашна-
та Влада која врши упад врз
нашето членство.

Постигнувавме успеси
заедно и се справуваме со
проблемите, кои впрочем и

затоа постојат - за да се ре-
шаваат.

Како позначајни резул-
тати би ги издвоил:

- Во 1991 на иниција-
тива на Синдикатот на УПОЗ,
Уставниот суд ја поништи
Одлуката на

Владата со која се уки-
наа надоместоците за пре-
воз, за исхрана и регрес за
годишен одмор,

- Тридневен штрајк на
вработените во органите на
управата во 1991 каде што
платите беа зголемени за
24,7 %,

- Во 1993 година на ба-
рање на Синдикатот на
УПОЗ, останаа 600 работни
места во Министерството за
правда,

- Во 1994 и 1996 беше
стопирана рационализација-
та од 10%,

- По тринеделен штрајк
во 1997 платите на вработе-
ните во правосудните органи
без зголемени за 18 %,

- Во 1999 уште еден ус-
пешен штрајк на приватни-
те превозници,

- Во 2000 година на иници-
јатива на Синдикатот на
УПОЗ, Уставниот суд го по-
ништи Законот за предвре-
мено пензионирање и 6000
работници се вратија на
своите работни места

- Во 2000 година беше
организиран штрајк на пра-
восудните органи кој трае-
ше 80 дена и синдикатот им
исплати плати на работни-
ците во износ од 2.981.054
денари (50.000 евра)



- Во 2001 се вратени
650 работници во органите
на управата и беа зголемени
платите во просек на 20 %,

- Во 2004 година поме-
ѓу Синдикатот и Владата
беше направена декомпре-
сија на платите на државни-
те службеници и беа зголе-
мени за 42 %,

- Од 2002 до 2006 по
пат на преговори и судски
застапувања над 1000 работ-
ници ги задржаа своите ра-
ботни места,

- Штрајк во правосуд-
ните органи 2008 година
каде што имаше зголемува-
ње на платите за 20%,

- Во 2007 и 2008 под
притисок владата беше при-
нудена да исплати зголему-
вање на платите за 10% во
администрацијата,

- Внесување на минат
труд и како резултат на тоа
имаше зголемување на пла-
тите за околу 20%

- Во 2010 година во
Фондот за здравство имаше
зголемување на платите за 10%.

За се ова можеме да се
пофалиме.

Исто така од формира-
ње на Солидарниот фонд во
1997 година до сега доделе-
на е неповратна финансиска
помош на над 900 членови
на Синдикатот на УПОЗ и
исплатени се над 7 милиони
денари, како и парични сред-
ства во вид на безкаматни
позајмици на над 600 члено-
ви, односно 7,5 милиони де-
нари.

Мојот ортодоксен став
во однос на решавањето на
проблемите и речењето на ус-
песи како на животно така и
на професионално поле се на-
девам позитивно се одрази
на целокупната организаци-
ја, чии основни принципи се:

- самостојност
и независност
- масовност
- солидарност
- транспарентност
во работењето и
- автономност во
однос на власта и
политичките партии.

Сето ова на УПОЗ му
донесе пред се желба за бор-

ба како и одредени бенефиции и привилегии. Основните насоки на дејствување беа насочени кон остварување на економските и социјалните права односно правата кои произлегуваат од колективните договори, платите, надоместоците, правната помош и застапување пред судските органи.

Кога станува збор за Закон, а посебно за Закон за работни односи секогаш Синдикатот е подготвен да преговара, но и да се бори.

Но и покрај подготвеноста, Владата покажуваше незаинтересираност, не прифаќаше ниеден предлог текст што го нудеше ССМ и синдикатите. Синдикатот беше игнориран од страна на сегашната Влада и Министерството за правда. Беше прифатен КСС како репрезентативен партнер, односно Владата си одбра Синдикат по своја мерка.

Така во почетокот на 2008 година Владата на РМ потпиша Општ колективен договор во јавниот сектор со КСС, и со тоа го оневозможи Синдикатот на УПОЗ да го оствари правото на колективен договор. Со тоа најмногу изгубија членовите на синдикатите бидејќи не беше зголемено ниту едно право, некои беа намалени како надоместоците за превоз и исхрана.

Но драги колеги, Синдикатот на УПОЗ не се откажа од таквото барање и во април 2008 година по ова прашање се изјасни Уставниот суд, кој децидно ги потврди барањата на УПОЗ.

После ова следеше промената на работното време, која беше скоро неприфатлива за вработените во јавната и државната администрација. Синдикатот реагираше,



Владата беше gluva и не ги прифати неговите забелешки и обрзложенија. Како резултат на тоа членовите го покажаа своето незадоволство и се донесе Одлука за протест, кој и покрај тоа што не беше за пофалба, беше добра поука за неговите следни активности, ако нешто сакаме да се оствари потребна е искреност, единство и доследност.

Уште една новина која привлече внимание беше воведување на системот на бруто плата. Синдикатот бараше одлагање но Владата со својата упорност ја истера работата до крај.

И секако уште во првите месеци се појавија проблеми, со што уште еднаш се докажа дека Синдикатот беше во право, кога бараше подолг термин за надминување на недоречностите во Законот за бруто плата. Цврстата одредба дека надоместоците за превоз и исхрана треба да се пре-

сметуваат во бруто платите е огромна придобивка за нас.

Во изминатиот период уште едно нездоволство беше искажано и тоа со штрајк во правосудните органи. Поради ниските плати во правосудните органи и сите лажни ветувања за подобро утре од актуелниот министер за правда, Синдикатот и неговите членови го изгубија трпението и се организираше тридневен штрајк кој беше одлично организиран, Штрајкувачите ги поднесоа сите притисоци од Власта, но останаа лажните ветувања и познатата стратегија на игнорирање на проблемот. Решението се гледаше во донесување на Законот за судска служба, кој пак беше само уште еден изговор. Штрајкот продолжи, и донесе добри резултати, имаше зголемување на платите од 5% до 20%. Потоа вниманието се насочи кон Законот за судска служба каде што беа

прифатени предлозите од Синдикатот, што беше успех за него, како и зголемувањето на платите на државните и јавните службеници во наредните три години по 10%.

Активностите продолжуваа, а во 2006 година, сега актуелната Владата на почетокот од својот мандат, отпочна некаков дијалог со синдикатот, но како одминуваеше времето, така тој се сведуваеше на обична формалност.

Владата разговараше само за оние прашања за кои таа сметаше дека треба да разговара а иницијативите на синдикатот завршуваа во некоја фиока. Од овие причини колективното договарање не успеа да прогресира и покрај напорите на Синдикатот да го поттикне социјалниот дијалог и процесот на колективно договарање, не можеме да бидеме задоволни од бројот на потпишани договори особено на ниво на работодавач.

Но со веќе докажаната и потврдена упорност на Синдикатот, сепак успеавме да потпишеме и нови колективни договори. Нови колективни договори беа потпишани во Сојузот на возачи на Македонија, Стопанската комора на Македонија, Агенцијата за катастар и недвижности, Службен весник на РМ и Управата за јавни приходи а во тек на подготовка и потпишување се уште два - во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Општината Гостивар кој беше потпишан минатиот месец.

Веќе знаеме дека со години наназад е карактеристична појавата на непостоење на вистински дијалог помеѓу Синдикатот и Владата. Една од основните цели на синдикатот е да успее во надминувањето на овој проблем. Но нерешавање на проблемите на членовите на Синдикатот, формална комуникација без конструктивен план за подобрување на односите од страна на Владата, ни остава впечаток дека државниот врв е преокупиран само со себе. Затоа

одговорот за непостоењето на дијалогот треба да се бара кај другата страна (Владата).

Наспроти ова, она што е позитивно за Синдикатот е тоа што тој не подпадна под партиски влијанија, активност кој беше карактеристична за 2008 година па се до оваа година, со тенденција дека истата ќе продолжи и нема да се поткликне на партиските влијанија и притисоци.

Нема да дозволиме неправда да влезе во палатата на правдата, моќно мото под кое беше организиран и протестот на судските службеници.

Не би сакал повеќе да се задржувам на имање - немање социјален дијалог со Владата. Синдикатот е доволно „голем“ и без Владата. Впрочем тоа е и неговата улога, да опстои во секакви социо-економски и политички услови во една држава, но во европски ориентираните и демократски определени земји сепак тој однос Синдикат-Влада е на едно позитивно и коректно ниво, во интерес на сите. Затоа и го потенцираме толку, затоа и сакаме тој однос да се подобри.

Синдикатот на УПОЗ е рамноправен член на ПСИ и ЕПСУ, како и рамноправен член на ССМ. Меѓународната соработка за УПОЗ одсекогаш претставувала значаен дел од програмските активности. Ние досега сме задоволни од таа меѓународна соработка, затоа велам и понатаму да се интензивира истата, затоа што таа е отворена врата за соработка и контакт со повеќето модерни синдикати и тоа заради размена на искуства, отворање на нови видови, стекнување на знаења од видот како е таму и како треба да биде кај нас. А и секој синдикален пријател е пријател повеќе за нас. Најнакрај ако сами не се промовираме во светот, Владата сигурно нема да го направи тоа.

Таа нема да каже дека има силен и независен синдикат, ниту пак дека сме во постојана борба за одржување на еден вистински социјален дијалог преку кој се решаваат сите позначајни прашања од економската и социјалната сфера. Барем така треба да биде и така се однесуваат синдикатите низ светот, денес во 21- век.

Само таков однос може да ги даде очекуваните резултати, зашто во светот други принципи на решавање на социјалните конфликти не постојат.

Во изминатиов период се надевам ќе се согласите со мене, имаме постигнато многу.

Но, „воопшто не е синдикално“ ако кажеме дека сме го достигнале максимумот и ако се задоволиме со истото. Значи, ние членовите на УПОЗ никогаш нема да го изразиме нашето задоволство со минималната добивка иако сме го постигнале максимумот во дадено

време и дадени услови. Не, нашето мото е постојана борба и поместување на крајните граници на успесите.

Ние знаеме да се радуваме на успесите, значи на постигнатото, но секогаш ќе тежнееме кон повеќе.

Оваа организација, обележана со синдикалниот дух, по долгогодишно професионално и синдикално искуство мора да биде и да остане како пример за синдикална организација.

Внесуваме иновации, бевме предвесници за многу новитети во однос на правата на работниците, се боревме за права на истите и генерално за подобар и поквалитетен живот.

И успеавме, Не се залажувавме дека со еден штрајк, ќе успееме да издејствуваме нешто, не, штрајкот сам за себе си има свое обележје во една држава, а ниако не е обид за добивање на инстант решенија на проблемот. Барем досега тоа не се случило. Да се штрајкува, да, но да се штрајкува со цел, синдикално, работнички, организирано и постојано, Впрочем тоа е и наша работа. Затоа несакам да зборувам за лошите потези на новиот претседател на ССМ, тоа е негова работа.

Сакам да зборувам за правилните потези на оваа гранка од Синдикатот, за УПОЗ и за она што таа планира во иднина да го направи. Приоритетно прашање за сите треба да ни биде синдикалната организација.

Иако можеме да бидеме релативно задоволни од организациската поставеност и функционирање на Синдикатот на УПОЗ во целина, сепак мораме уште многу да работиме и да ја зацврстиме организацијата и да ја направиме помоќна, поефикасна и помногуброј-



на. Доколку ги остваруваме нашите планови и програми, доколку ги заштитуваме економските и социјалните права на членството, го унапредиме колективно-то договарање, воспоставиме социјално партнерство по европски стандарди и сигурност за работните места, тогаш навистина ќе имаме и нови членови. И само да додадам, уште еден мал сегмент, сето тоа ќе се оствари доколку јавноста биде транспарентно информирана за нашата работа. Значи нека се знае како работи УПОЗ, нека се знае точно како функционираме и што правиме. Впрочем Ние и се движиме во во тој правец, веќе делуваме така и истото го реализиравме - УПОЗ е една од првите организации на Синдикатот која има своја веб страница.

На оваа веб страница точно може да се прочита нашиот план и програма, нашите цели и залагања, и секако нашите остварувања. Сите заинтересирани имаат лесно достапни информации.

Оваа година УПОЗ има две значајни улоги, едната е онаа која секоја година во секое мое обраќање ја потенцирам, сите членови активно да се вклучиме во сите активности кои ни претстојат и да бидеме активни креатори во обликувањето на што поправедна социјална држава во која ќе можеме непречено да ја остваруваме и заштитуваме својата позиција во општеството. Другата улога е малку поделикатна односно треба да бидеме активни креатори на сопствената судбина внатре во рамките на синдикатот.



Неможеме да затвориме очи пред овогодишните случувања и промената на функцијата претседател на ССМ.

Самата промена како промена и не е толку страшна, можеби е и нешто неминовно, но секако не на начинот кој го знаеме и секако не ако знаеме колку таа промена потекнува од владата, а колку од синдикатите. Значи УПОЗ треба достоинствено и во доменот на своите ингириенции да издејствува да остане неизманипулиран, горд и доблесен синдикат, за пример на другите синдикати.

Со вас драги мои колеги и колешки, членови на овој синдикат, сигурен сум дека ќе успееме зеднички да си го задржиме заслуж-

ното место во синдикатот.

Имено некои промени следат и тука, во однос на нашите активности, а тоа се:

- Заштита за сите права на работниците (унапредување, остварување на слобода на синдикално дејствување, услови и заштита при работа, праведно вреднување на трудот, доделување на финансиска помош со доделување на материјална помош и позајмици),

- Посилна преговарачка улога на Синдикатот спрема работодавачот,

- Синдикално оспособување на членството, особено на синдикалните претставници преку семинари и советувања за прописите,

- Зголемување на членството,

- Организациско и кадровски зајакнување на ССМ како стожер во преземањето на мерки и активности од заеднички интерес за членството

- Јакнење на сите облици на делување кои ќе догвараат на потребите на синдикалното организирање,

- Поттикнување на дружење низ разни стручни, културни спортски и други полиња,

- Соработка со соодветните синдикати од странство

- Прифаќање на меѓународните конвенции за синдикалните права и слободи и заштитата на истите.

Се надевам дека не пропуштив ништо, а и ако е така Вие, драги колеги и колешки, членови на Синдикатот го знаете сето тоа за кое говорев, и сигурен сум дека ќе се залагате за целосно реализирање на истите.

Ми беше чест и задоволство и гордост да бидам претседател на УПОЗ.

Ви благодарам за вниманието и за долгогодишната меѓусебна соработка.

IMPRESSUM

Гласило на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженијата на граѓани на РМ

12 Ударна бригада 66-Скопје,
тел./факс: 02/32-30-829;
02/31-26-351;
www.upoz.org.mk

• Билтенот го подготвува и уредува:
Марта Атанасовска

• Компјутерска подготовка:
"Макформ"- Скопје